



RENOFIX 12

ЕКОЛОШКИ МАЛТЕР ЗА ФИНА ОБРАБОТКА

Придржувајте се до техничкото упатство

ПОДРАЧЈЕ НА ПРИМЕНА

Правилно припремен сув малтер по EN 998-1. Минерален, еколошки чист малтер со висок квалитет за фина обработка на ѕидови и плафони. Се употребува за надворешни и внатрешни површини како завршен слој при малтерисувањето кога треба да се добие мазна финална површина.

СОСТАВ

- Цемент
- Вар
- Фин варов песок

ОСОБИНИ

- Добра обработка
- Висока паропропусност

ПОДГОТОВКА НА ПОДЛОГАТА

Подлогата мора да биде чиста и без прашина (без уље од оплата и отпадоци). Цементно-варовите основни малтери можат да се третираат и после стврднувањето. Силно вливливите подлоги треба претходно да се навлажат со вода или да се премачкаат со соодветен премаз.

ПОДГОТОВКА НА МАЛТЕРОТ

Содржината на една вреќа Renofix 12 се меша со рачен миксер или со машината за малтер Skure-Tech S4, со 6,5 до 7 литри чиста вода за да се добие хомогена смеса без грукти. По 10 минути материјалот уште еднаш се промешува. Подготвениот материјал да се употреби во рок од 2 часа.

ОБРАБОТКА И УСЛОВИ НА ОБРАБОТКА



Материјалот се нанесува со глетарица и со сунѓераста алатка се рајбува. Дебелината на малтерисаниот слој изнесува од 3-5 мм. На варот му е потребна одредена количина на влажност за време на поставувањето за да постигне соодветна конечна јачина. Обезбедете соодветна вентилација за време на сушењето. Премазите и тапетите може да се нанесат само по целосно зацврстување на производот (приближно 4 недели). Не смее да се употребува на температури пониски од 5°C.



ВАЖНО!

За детални безбедносни упатства, консултирајте ги посебните безбедносни листови. Пред употреба, задолжително прочитајте го безбедносниот лист.

ИСПОРАКА

Renofix 12 се испорачува во книжни вреќи од 25 кг заштитени од влага.

СКЛАДИРАЊЕ

Да се чува на суво место (ако е можно на дрвени палети). Рок на траење: најмалку 6 месеци според Регулатива 1907/2006 / ЕУ, прилог XVII на 20°C, 65% р.в.в.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Број на производот	5319990620088
Шифра на производот	1012
Вреќи на палета	42
Един. количина	25 kg / вреќа
Гранулација	0,6 mm
Потребна количина на вода	6,5-7 л./вреќа
Мин. дебел. на слојот	3-5 mm
Потрошувачка на материјал	Потребно е 1,0 kg по m ² за дебелина од 1 mm
Напомена	Вредностите на потрошувачката се апроксимативни и многу зависат од подлогата и техниката на вградувањето.
Време на употреба	са. 2 часа
Густина на материјалот ако е сув (EN 1015-10)	са 1400 kg/m ³
Цврстина на притисок 28 дена (EN 1015-11)	са 3.0 N/mm ²
MG (EN 998-1):	GP CSII W0
Боја	Сива

Сите претходни податоци за материјалот престануваат да важат по издавањето на горенаведената листа. Овие податоци произлегуваат од резултатите на нашите испитувања. Од овие податоци не може да произлезе правна обврска. Производите на РЕНОВА, како и сите сировини кои се вклучени во нив, се предмет на континуирани тестови за да се обезбеди постојано и исто ниво на квалитет. Нашите технички советници Ви стојат на располагање во врска со примената, обработката како и презентацијата на производот. Нашите тековни информации можете да ги најдете на www.renova.com.mk како "PDF" документ или да ги побарате во продавниците.

РЕНОВА МАКЕДОНИЈА
Цепчиште / Тетово
Тел: +389 44 487 300
Факс: +389 44 487 200
info@renova.com.mk

РЕНОВА АЛБАНИЈА
Воре / Тирана
Тел: +355 48 301 909
Факс: +355 48 301 908
tirana@renova.com.mk

РЕНОВА КОСОВО
Гуреза / Урошевац
Тел: +381 290 310 222
Факс: +381 290 310 444
ferizaj@renova.com.mk

